



ProCredit Bank

ТАРИФА ПРАВНИ ЛИЦА

- **БАНКАРСКИ СМЕТКИ**
- **ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ**
- **БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ**
- **КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ**
- **БАНКАРСКИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ**
- **ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ**



1. БАНКАРСКИ СМЕТКИ

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Отварање трансакциска сметка	БЕЗ ПРОВИЗИЈА
Итно отварање на трансакциска сметка	200 ден.
Месечна провизија за одржување на сметка : <ul style="list-style-type: none"> > Одржување на МКД трансакциска сметка > Домашен платен промет преку електронско банкарство <ul style="list-style-type: none"> • Интерни плаќања: 0 МКД • КИБС плаќања: 5 МКД • МИПС плаќања: 85 МКД > Е-банкарство, токен и годишен сертификат > MasterCard бизнис картичка бесплатна за првата година > Потврди и конфирмации за трети лица > Издавање на бонитет > Доставување на информации до УЈП 	1.450 ден.
Месечна провизија за одржување на сметка за правни лица со годишен обрт до МКД 10.000.000 <ul style="list-style-type: none"> > Одржување на МКД трансакциска сметка > Домашен платен промет преку електронско банкарство <ul style="list-style-type: none"> • Интерни плаќања: 0 МКД • КИБС плаќања: 10 МКД • МИПС плаќања: 100 МКД 	850 ден.
Пресметка на камата по барање на клиент	1.000 ден
Затворање на сметка на барање на клиент	1.200 ден

ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА СО КАМАТА ПО ВИДУВАЊЕ

	МКД	ЕУР
Каматна стапка по видување	0.6%	0.4%
Минимално салдо за отворање и пресметка на камата	3.000.000 ден.	50.000 еур.
Максимално салдо за пресметка на камата	120.000.000 ден	2.000.000 еур.

ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ

Каматната стапка за орочени депозити за правни лица е договорна, а исплатата на каматата може да се врши месечно		
Камата по видување при предвремено разорочување	0.01%	0.01%
Минимално салдо за орочен депозит	300.000 ден.	5.000 еур

2. ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

УСЛУГИ ВО ЗОНА 24/7

Уплата на дневен промет	БЕЗ ПРОВИЗИЈА
Печатење промет на сметка	БЕЗ ПРОВИЗИЈА

3. БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА



ProCredit Bank

	електронско банкарство	во експозитура
Интерни плаќања (вклучувајќи ПП53)	БЕЗ ПРОВИЗИЈА	60 ден.
КИБС плаќања	5ден.	60 ден.
МИПС итни плаќања	85ден.	300 ден.

ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО

		електронско банкарство	во експозитура
Отварање на девизна сметка		БЕЗ ПРОВИЗИЈА	
Одржување на девизна сметка (резиденти)		300 ден.	
Одржување на девизна сметка (нерезиденти)		600 ден.	
ПРИЛИВИ		преку ProCredit Germany	преку друга коресподентна банка
ProPay приливи		0 еур	-
Приливи преку други странски банки		0 еур	10 еур
Пренос на средства и приливи од друга домашна банка		0 еур	

ДОЗНАКИ		електронско банкарство	во експозитура
ProPay дознаки за клиенти со годишен обрт над МКД 10.000.000 (до 15.00 ч)	ben/ sha/ our	2.5 еур 3 усд	0.15% или мин. 5 еур/ 6 усд
Редовни дознаки за клиенти со годишен обрт над МКД 10.000.000 (до 13.00 ч) (Валута на плаќање: ЕУР/ УСД/ ГБП/ ЦХФ/ КНЈ*)	ben/ sha	9 еур/ гбп 10 усд/ цхф	0.3% или мин. 10 еур/ гбп 12 усд/цхф
	our	25 еур/ гбп 28 усд/ цхф	0.45% или мин. 35 еур/ гбп 45 усд /цхф
ProPay дознаки за клиенти со годишен обрт до МКД 10.000.000 (до 15.00 ч)	ben/ sha/ our	2.5 еур 3 усд	0.15% или мин. 5 еур/ 6 усд
	ben/ sha	0.2 % или мин 10 еур	0.3% или мин. 10 еур/ гбп 12 усд/цхф
	our	0.3 % или мин 25 еур	0.45% или мин. 35 еур/ гбп 45 усд /цхф
Условени дознаки	ProPay	0.4% или 10 еур (мин)	
	Редовни	0.5% или 20 еур (мин)	
Враќање на повеќе откупени средства		300 мкд по трансакција	

*За плаќање со валута кинески јуан важат провизиите како за ЕУР.



ProCredit Bank





ProCredit Bank

4. КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА

БИЗНИС КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И КРАТКОРОЧНИ ПОТРЕБИ ЗА КЛИЕНТИ СО ГОДИШЕН ОБРТ НАД МКД 10.000.000

Валута	МКД/ЕУР
Максимален рок	15 год
Каматна стапка	4.2%-5.5%
Провизија при исплата	0.35% - 0.5%

БИЗНИС КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА КЛИЕНТИ СО ГОДИШЕН ОБРТ ДО МКД 10.000.000

Валута	МКД/ЕУР
Износ	ЕУР 10.000 – ЕУР 30.000
Максимален рок	5 год
Каматна стапка	9 %
Провизија при исплата	1%

ЕКО БИЗНИС КРЕДИТИ

Валута	МКД/ЕУР
Максимален рок	15 год
Каматна стапка	3.95% - 5.25%
Провизија при исплата	0.35% -0.5%

КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТНИ ЛИНИИ И ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ

За клиенти со годишен обрт над МКД 10.000.000	Дозволено пречекорување	Кредитна линија
Валута	МКД	МКД/ЕУР
Максимален рок	1 год	1 год
Каматна стапка	5.5% -6.5%	4.20% - 5.5%
Провизија при исплата	0.35% - 0.5%	0.35% - 0.5%
Провизија за неискористен дел		0.25%-0.4%

За клиенти со годишен обрт до МКД 10.000.000	Дозволено пречекорување
Валута	МКД
Износ	3.000 ЕУР – 10.000 ЕУР
Максимален рок	1 год
Каматна стапка	7.0%

КРЕДИТИ СО ДЕПОЗИТНО ПОКРИТИЕ

Валута	МКД/ЕУР
Максимален рок	1 месец помалку од периодот на орочување
Каматна стапка	1% - 2%
Провизија при исплата	0.35%-0.5%



ProCredit Bank

Склучување на договор за рамковен лимит	6.000 ден.
Измена на договор за рамковен лимит (освен промена на обезбедување)	6.000 ден
Промена на обезбедување на Договор за рамковен лимит на барање на клиент (произијата за промена на обезбедување на Договор за рамковен лимит не е апликативно за градежни компании)	6.000 ден
Предвремено раскинување на Договор за рамковен лимит на барање на клиент	0.75% од износот на договорот за рамковен лимит



5. БАНКАРСКИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ

ГАРАНЦИИ

НОСТРО ГАРАНЦИИ	КОНФИРМИРАНИ/НЕКОНФИРМИРАНИ	
Тип на обезбедување	парично покрите	друго обезбедување
Царински и тендерски гаранции	0.1% месечно или 20 еур (мин) + трошоци за конфирмација	0.15% месечно или 40 еур (мин) + трошоци за конфирмација
Чинидбени, авансни и платежни гаранции		0.2% месечно или 40 еур (мин) + трошоци за конфирмација
Измена на гаранција	25 еур + трошоци од странска банка	
Откажување на аплицирана гаранција	10 еур	
Предвремено затварање	20 еур	
ЛОРО ГАРАНЦИИ	КОНФИРМИРАНИ/НЕКОНФИРМИРАНИ	
Известување	0.1% или 20 еур(мин)/200 еур (макс)	
Протест по гаранција	40 еур	
ПРОСЛЕДУВАЊЕ НА КОНФИРМАЦИЈА		
Со парично обезбедување	0.2% месечно или 40 еур (мин)	
Со друго обезбедување	0.25% - 0.45% месечно или 40 еур (мин)	
Проследување до друга банка	0.1% или 20 еур(мин)/100 еур (макс)	



ProCredit Bank

АКРЕДИТИВИ

КОНФИРМИРАНИ/ НЕКОНФИРМИРАНИ	
парично покрите	друго обезбедување
0.3% еднократно + 0.1% месечно или 40 еур (мин) + трошоци за конфирмација	0.3% еднократно + 0.3% - 0.5% месечно или 80 еур (мин) + трошоци за конфирмација
ЛОРО АКРЕДИТИВИ	
Известување	0.1% или 20 еур(мин)/200 еур (макс)
Обработка на документи	0.2% или 20 еур(мин)
Реални трошоци (пошта/ трети банки)	по примена фактура
ИЗМЕНА НА АКРЕДИТИВИ	
Измени на кредитив	25 еур
Проследување до друга банка	0.1% или 20 еур(мин)/100 еур (макс)
Предвременно плаќање	20 еур
Откажување апликација	10 еур
Форфетирање на кредитив	8.9% годишно пресметана на дневна основа
INCASO за кредитиви/ гаранции	0.1% или 20 еур(мин)/200 еур (макс) + трошоци за дознаки

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ

	ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО КАРТИЧКИ	
	DEBITНИ	DEBITНИ
	Visa Business Electron	MasterCard Business
Годишна членарина	За првата година бесплатна,секоја наредна 600 ден.	За првата година бесплатна,секоја наредна 600 ден.
Исплата на банкомати на ПроКредит	60 ден.	60 ден.
Исплата на банкомати на други банки во земјата	60 ден.	60 ден.
Исплата на банкомати на други банки во странство	2% + 2еур	2% + 2еур
Промена на ПИН на банкомат	прва промена БЕЗ ПРОВИЗИЈА, секоја следна 90 ден.	0 ден.
Итна достава на задржана картичка од друга банка во банкомат на ПроКредит	300 ден.	300 ден.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ

Провизија за апликација на кредитен производ (провизијата важи од 01.02.2019)	2.000 ден.
Уплата на поголема рата	0.15% од износот на поголемата рата, минимум 3.000 ден.
Намалување на каматна стапка на барање на клиентот	0.15% од остаток на долг минимум 6.000 ден
Намалување на каматна стапка на иницијатива на банката по прифаќање од страна на клиентот	6.000 ден
Провизија за пролонгирање на кредитни линии и краткорочно користење на парични средства	6.000 ден



ProCredit Bank

Провизија за измена на Амортизационен план – промена на датум	6.000 ден
Провизија за пристапување/преземање на долг	6.000 ден
Промена на обезбедување на поединечен кредитен производ на барање на клиент	6.000 ден
Провизија за предвремено затворање на тековни кредитни изложености	0.15% - 4% по одлука на банката

Изјава и согласности поврзана со кредитна изложеност <ul style="list-style-type: none"> › согласност за закуп › согласност за приватизација на земјиште › согласност за легализација на објект › согласност за измени во тек на градба › Согласност за пренесување на недвижен имот од Лист за предбележување во Имотен лист › Изјава за бришење на залог › Останати изјави и согласности 	1.500 ден.
--	------------

Издавање на итна согласност (во рок од 3 работни дена) поврзана со кредитна изложеност <ul style="list-style-type: none"> › согласност за закуп › согласност за приватизација на земјиште › согласност за легализација на објект › согласност за измени во тек на градба › Согласност за пренесување на недвижен имот од Лист за предбележување во Имотен лист › Изјава за бришење на залог › Останати изјави и согласности 	3.000 ден
---	-----------

Проценка/ повторна проценка на недвижен имот:	Цена на проценка	Цена за повторна проценка*
Станбен или станбено деловен простор, објекти во градба со земјиште	3.000 ден.	3.000 ден.
Градежно / земјоделско земјиште и Деловен простор	4.800 ден.	2.500 ден.
Повеќе станови во иста колективна зграда	6.500 ден.	6.500 ден.
Повеќе дуќани во иста колективна зграда	8.000 ден.	2.500 ден.
Деловни објекти до 2000 м2	8.000 ден.	2.500 ден.
Деловни објекти од/над 2001 м2	10.000 ден.	2.500 ден.
Проценка	Цена на проценка по ставка	
Проценка на 1 ставка	3.000 ден	
Проценка од 2 до 10 ставки	1.600 ден. (макс. 13.000 ден.)	
Проценка од 11 до 30 ставки	850 ден. (макс. 23.000 ден.)	



ProCredit Bank

Проценка на/над 31 ставка	600 ден. (макс. 37.000 ден.)	
Повторна проценка на подвижен имот**	2.000 ден	
Проценка/ повторна проценка на пазарна вредност на удели	Цена на проценка	Цена за повторна проценка*
	0.8% од вредноста на уделот (макс. 61.500 ден.)	0.6% од вредноста на уделот (макс. 52.000 ден.)
Казнена камата за кредити во денари	18.75%	
Казнена камата за кредити во странска валута	14.455%	
Казнена камата за кредити исплатено со фонд EIB 1,2,3	9.637%	
* Проценка од страна на овластен проценител се врши најмалку еднаш годишно за станбен простор. За останати недвижности/подвижни предмети проценка од страна на овластен проценител секоја трета година, а повторна проценка од страна на Банката, за секоја од следните две години. Доколку се настанати измени на средството кое се проценува, наместо повторна проценка се врши проценка од овластен проценител		
**Цената се наплатува по тип на залог односно доколку клиентот има како тип на залог "Возила" и "Опрема", независно колку различни ставки има од секој тип на залог цената за повторна проценка ќе се наплати за секој тип на залог односно за два типа на залог 4.000 ден.		

ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ

Уплата/ исплата на банкомат со специјализирана банкарска картичка		300 ден.
Сигурносни кеси за сеф	до 17 пачки	8 ден.
	до 40 пачки	15 ден.
Траен налог во домашен платен промет	< 10.000 ден.	9 ден.
	> 10.000 ден.	12 ден.
Трансфер на девизи на/од сопствена сметка во друга домашна банка		10 еур
Прилив на девизни пензии од домашна банка		5 еур
Рекламации за меѓународни трансфери		25 еур + провизија на трети страни
Враќање на нераспределен прилив		0.15% или 10 еур
Достава на SWIFT за прилив		200 ден.
Извршување на судски одлуки и извршни решенија		1.200 ден.
Блокада/ деблокада/ промена на блокада		200 ден.
Итна деблокада на блокиран клиент		3.000 ден
Писма за долг и опомени за кредитен производ во доцнење		од 400 ден. до 2.000 ден.
Купување на државни записи и државни обврзници		0.1% или 200 ден. (мин)
СМС нотификација за домашни и меѓународни приливи		1 ден. по СМС